

20110952306

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 4 јули 2011 година, утврди пречистен текст на Одлуката за утврдување на висината на учеството на осигурените лица во вкупните трошоци на здравствените услуги и лековите. Пречистениот текст го опфаќа основниот текст на одлуката објавен во Службен весник на Република Македонија број 48/2000 и измените и дополнувањата објавени во Службен весник на Република Македонија број 52/2000, 17/2005, 47/2005, 86/2007, 151/2007, 9/2009, 22/2009 и 65/2010.

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА УЧЕСТВОТО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ВКУПНИТЕ ТРОШОЦИ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ И ЛЕКОВИТЕ (Пречистен текст)

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на учеството на осигурените лица со лични средства во вкупните трошоци при користење на здравствените услуги и лековите.

Член 2

Висината на учеството на осигурените лица со лични средства во вкупните трошоци при користењето на здравствените услуги и лековите се утврдува на:

Вредност на здравствените услуги-лековите	Партиципација
1. За секој лек од Листата на лекови издадени на товар на Фондот (за 1 рецепт) и за секој ампуларен лек со шприцеви и игли (за целосна терапија на одредено заболување по секој налог) во примарната здравствена заштита	
- за вредност до 25,00 денари	-
- за вредност од 26,00 до 50,00	5,00
- за вредност од 51,00 до 75,00	10,00
- за вредност од 76,00 до 100,00	15,00
- за вредност од 101,00 до 150,00	20,00
- за вредност од 151,00 до 200,00	25,00
- за вредност од 201,00 до 300,00	40,00
- за вредност од 301,00 до 400,00	50,00
- за вредност од 401,00 до 500,00	70,00
- за вредност од 501,00 до 700,00	90,00
- за вредност од 701,00 до 1.000,00	120,00
- за вредност од 1.001,00 до 1.500,00	160,00
- за вредност од 1.501,00 до 2.000,00	240,00
- за вредност од 2.001,00 до 2.700,00	280,00
- за вредност од 2.701,00 до 3.000,00	300,00
- за вредност од 3.001,00 до 3.500,00	340,00
- за вредност од 3.501,00 до 4.000,00	390,00
- за вредност од 4.001,00 до 4.500,00	500,00
- за вредност од 4.501,00 до 5.000,00	550,00
- за вредност над 5.000,00	600,00
2. Домашно лекување по посета	100,00

3. Превоз со санитарско возило според медицинска индикација, освен за итна медицинска помош:	
- за подрачјето на здравствената установа	50,00
- надвор од подрачјето на здравствената установа до 50км. Во еден правец	200,00
- надвор од подрачјето на здравствената установа од 50км. Во еден правец	500,00
- надвор од Република Македонија	20% од утврдената референтна цена
4. Превоз со санитарско возило по барање на граѓанин	Полна цена

Член 2-а

Средствата наплатени по основ на учество на осигурените лица со лични средства во вкупните трошоци при користење на здравствени услуги и лековите во здравствената установа од примарна здравствена заштита каде што надоместокот за обезбедените здравствени услуги се плаќа по капитација не се пресметани во надоместокот за капитација.

Средствата од став 1 на овој член остануваат во здравствената установа.

Член 3

Висината на учеството на осигурените лица со лични средства во вкупните трошоци на здравствените услуги за лекување и санирање на болестите на устата и забите (освен забнотенички и забнопротетички средства предвидени со Правилникот за индикациите за остварувања на право на ортопедски и други помагала), се утврдува на:

Здравствени услуги во примарна здравствена заштита	Партиципација
- вадење на млечен заб	100,00
- вадење на траен заб	200,00
- тешко вадење на заб	300,00
- пломбирање на заб со амалгам (нонгама)	200,00
- пломбирање на заб со композитен материјал (композитна пломба)	450,00
- пломбирање со двокомпонентна обична бела пломба	260,00
- ендодонска терапија	400,00
- останати стоматолошки услуги, освен превентивните	200,00
- прва помош (трепанција-апликација на лек)	150,00
- пломбирање со нано композит	600,00

Член 4

Осигуреното лице учествува во вкупните трошоци на здравствените услуги во специјалистичко-консултативна и болничка здравствена заштита, согласно со цените утврдени со ценовник и тоа:

Вредност на здравствените услуги	Партиципација
1. Здравствени услуги во геронтолошки заводи по болнички ден	10,00
2. Рехабилитација како продолжено болничко лекување во специјализирана установа - по болнички ден	200,00
3. Лабораториски преглед по упат А- Биохемиски анализи по упат	
- Крвна слика, седиментација и урина, биохемиски статус до три анализи од секој поединечен статус	50,00
- Биохемиски статус над три анализи од секој поединечен статус	100,00

- Биохемиски анализи за повеќе од еден статус	150,00
- Биохемиски маркери, туморски маркери и инфективни маркери за секој орган, односно за секоја група поединечно	100,00
- Специфични анализи (лекови, витамини, протеини)	100,00
Б-Микробиолошки анализи по упат	
- Основни бактериолошко-миколошки испитувања само на еден органски систем до 4 видови примероци и серолошки испитувања за еден микроорганизам, односно една класа антитела	100,00
- Основни бактериолошко-миколошко-паразитолошки испитувања само на еден морфолошко-органски систем над 4 видови примероци или серолошки испитувања за повеќе видови микроорганизми, односно повеќе класи антитела	200,00
- Молекуларни методи на испитување	300,00
- Комбинирани испитувања (бактериолошко-миколошко-серолошки и молекуларни методи	500,00
4. Рендгентски преглед по упат	
- нативни рендген снимки	100,00
- рендген снимки со употреба на контрастни средства	200,00
- мамографија	250,00
- компјутерска томографска снимка (КТМ) без употреба на контрастни средства	250,00
- компјутерска томографска снимка со употреба на контрастни средства	400,00
5. Специјалистички преглед по упат	50,00
6. Супспецијалистички преглед по упат	60,00
7. Специјалистички преглед на ЕХО по упат	100,00
8. Еднодневен третман во физикална медицина и рехабилитација, психијатриски третман-амбулантски	50,00
9. За другите здравствени услуги во специјалистичко-консултативната и болничката здравствена заштита	
До 100,00 денари	-
Од 101,00 до 300,00 денари	20,00
Од 301,00 до 500,00 денари	40,00
Од 501,00 до 700,00 денари	60,00
Од 701,00 до 1.000,00 денари	80,00
Од 1.001,00 до 2.000,00 денари	150,00
Од 2.001,00 до 3.000,00 денари	250,00
Од 3.001,00 до 4.000,00 денари	350,00
Од 4.001,00 до 5.000,00 денари	450,00
Од 5.001,00 до 6.000,00 денари	550,00
Од 6.001,00 до 8.000,00 денари	700,00
Од 8.001,00 до 10.000,00 денари	900,00
Од 10.001,00 до 15.000,00 денари	1.250,00
Од 15.001,00 до 20.000,00 денари	1.700,00
Од 20.001,00 до 25.000,00 денари	2.200,00
Од 25.001,00 до 30.000,00 денари	2.700,00
Од 30.001,00 до 35.000,00 денари	3.200,00
Од 35.001,00 до 40.000,00 денари	3.700,00
Од 40.001,00 до 45.000,00 денари	4.200,00
Од 45.001,00 до 50.000,00 денари	4.700,00
Од 50.001,00 до 55.000,00 денари	5.200,00
Од 55.001,00 до 60.000,00 денари	5.700,00

Над 60.000,00 денари

6.000,00

Член 5

По исклучок од член 2, член 3 и член 4 од оваа одлука осигурените лица не плаќаат учество со лични средства во трошоците за лековите и услугите дадени при итни постапки во момент на отстранување на непосредна опасност по животот.

Член 6

Средствата за учество на осигурените лица во вкупните трошоци на здравствените услуги и лековите од членовите 2 и 4 од оваа одлука, во врска со определени заболувања утврдени со посебни програми, освен за лековите од Листата на лекови издадени на рецепт во примарната здравствена заштита и за лекувањето во странство, се обезбедуваат преку програмите со учество на Владата на Република Македонија.

Член 7

Осигурените лица кои во текот на една календарска година платиле учество во специјалистичко-консултативната и болничката здравствена заштита во износ повисок од 70% од просечната месечна нето плата остварена во Републиката во претходната година, се ослободуваат од плаќање на учество при натамошното користење на здравствени услуги, освен за лековите од Листата на лекови издадени на рецепт во примарната здравствена заштита и за лекувањето во странство.

Член 8

Осигурените лица чиј месечен приход во семејството е помал од просечната нето плата остварена во Републиката во претходната година, кои во текот на една календарска година платиле учество во специјалистичко-консултативната и болничката здравствена заштита во износ повисок од 40% од просечната месечна нето плата остварена во Републиката во претходната година, се ослободуваат од плаќање на учество при натамошното користење на здравствени услуги, освен за лекови од Листата на лекови издадени на рецепт во примарната здравствена заштита и за лекувањето во странство.

Осигурените лица чиј месечен приход во семејството е помал од 60% од просечната нето плата остварена во Републиката во претходната година, кои во текот на една календарска година платиле учество во специјалистичко-консултативната и болничката здравствена заштита во износ повисок од 20% од просечната месечна нето плата остварена во Републиката во претходната година, се ослободуваат од плаќање на учество при натамошното користење на здравствени услуги, освен за лекови од Листата на лекови издадени на рецепт во примарната здравствена заштита и за лекувањето во странство.

Осигурените лица деца од 1 до 5 години возраст, кои во текот на една календарска година платиле учество во специјалистичко-консултативната и болничката здравствена заштита во износ повисок од 20% од просечната месечна нето плата остварена во Републиката во претходната година, се ослободуваат од плаќање на учество при натамошното користење на здравствени услуги, освен за лековите од Листата на лекови издадени на рецепт во примарната здравствена заштита и за лекувањето во странство.

Осигурените лица деца од 5 до 18 години возраст и лица постари од 65 години, кои во текот на една календарска година платиле учество во специјалистичко-консултативната и болничката здравствена заштита во износ повисок од 40% од просечната месечна нето плата остварена во Републиката во претходната година, се ослободуваат од плаќање на учество при натамошното користење на здравствени услуги, освен за лековите од Листата на лекови издадени на рецепт во примарната здравствена заштита и за лекувањето во странство.

Член 9

Ослободувањето од член 7 и член 8 од оваа одлука се врши со решение на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, врз основа на вкупниот приход во семејството и вкупниот износ на платеното учество за користени здравствени услуги во специјалистичко-консултативната и болничката здравствена заштита.

Член 10

За наплатеното учество здравствената установа на осигуреното лице му издава потврда. Потврдата од став 1 на овој член содржи број на потврдата, презиме и име на осигуреното лице, матичен број, број на здравствената легитимација, број на лекарскиот дневник, вид на услуга, износ на платено учество, дата, потпис на овластено лице и печат на здравствената установа.

Член 11

Контрола на спроведувањето на оваа одлука обезбедуваат директорот на здравствената установа и Фондот за здравствено осигурување на Македонија.

Член 12

Се овластува стручната служба на Фондот да изготви упатство за примена на оваа одлука.

Член 13

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство.

Со денот на влегување во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за висината на учеството на осигурените лица во цената на здравствените услуги објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр.1/2001.

Бр. 02-10378/25
4 јули 2011 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Ирфан Хоџа, с.р.